

НАЈСКАПИОТ МРЗ ПЛЕЕР



Плеерот изработен од злато и збогатен со дијаманти е направен по нарачка на родениот во Русија канадски милијардер Алекс Шнајдер, сопственик на натпреварувачкиот тим "Мидланд" од Формула 1. Специјалната верзија на моделот TrekStor i.Beat Organix Gold беше изложена пред посетителите на штандот на компанијата на Технолошкиот саем CeBIT во Хановер.

Надворешниот дел на плеерот, кој чини 20.000 американски долари, е од 18- каратно злато и е украсен со 63 дијаманти. Стандардниот модел TrekStor i.Beat Organix се продава по цена од 100 до 180 евра, во зависност од капацитетот на меморијата (512 MB или 1 GB). Во овие модели е вградено FM радио и тоа ги поддржува музичките фајлови во форматите MP3, WMA, WAV, ASF и OGG.



НАЈТЕНОК МОБИЛЕН НА СВЕТОТ



Овој пат во моментот најтенок мобилен телефон на пазарот го претстави мобилниот оператор KFT - Technologies. Нивниот модел EV - K100 е тенок само 7,9 мм, што во последно време е многу популарен, а iPod Nano музичкиот репродуктор успеа да направи "дебелина" од 6,85 мм. EV - K100 тежи само 60 грама, содржи MP3 плеер и екран во боја со големина од 1,8 инчи, 1,3 мегапикселна камера и дури 165 MB меморија која,

за жал, нема можност за дополнително зголемување. Уредот на нашето подрачје ќе се појави наскоро по цена од 400 долари, додека точниот датум за негово појавување не е познат.



СТАНИЦА ЗА ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ



Станицата за виртуелна реалност всушност е вдлабнат полукружен екран сличен на сателитска антена, на кој се проектира слика од компјутерот. Овој преносен и интересен систем не бара користење на посебни очила или кацига и претставува евтино решение за симулации на возење, летање, воени акции, пробни мисии, 3D дизајн и овозможува други примени, каде што технологијата за виртуелна реалност би можела да биде од полза. Визуелната технологија TruTheta на компанијата Elumens овозможува 3D искуство со обединување на оптиката, софтверските решенија и дизајн на мониторот, за на корисниците да им овозможи содржини кои се прикажуваат на хемисферен монитор висок 1,65 метри и длабок 53 сантиметри. Функционалноста на овој систем за виртуелна реалност може да се прошири со дополнителни модули, како што е дополнителниот систем за светлосни ефекти или аудио системот.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



tel.rab ++ 389-02-3062-018
tel.fax ++ 389-02-3063-425
SKOPJE, MAKEDONIJA

**СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА**

DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE

JASMINA



WWW.PHOTOJASMINA.COM.MK
e-mail: foto-digital_jasmina@yahoo.com